

## Обработка- одречна и прашална форма, Сегашно време

Да се потсетиме- зборуваме за Сегашно време- секојдневни активности и навики.

Глаголот (дејствието - RUN) останува ист во сите лица ( I run, you run, they run, we run), освен во трето лице еднина, каде додаваме -S (he runs / she runs / it runs).

### Одречна форма

Како одрекуваме?



Со помош на зборчето **don't** или **doesn't**. Овие зборчиња означуваат негација, односно НЕ.

Долга и кратка форма. Најчесто ја користиме кратката форма, онаа во заградата.

do not (don't)

does not (doesn't)

**ВАЖНО** \* кога го употребуваме **doesn't**, тогаш на глаголот нема S



Истото правило кое важеше за додавање на S, важи и за одречна и прашална форма:

**Don't** го употребуваме за I, you, we, they

**Doesn't** го употребуваме за he, she, it

Пример:

She plays - She doesn't play ( а не - She doesn't plays)

He watches - He doesn't watch

It runs - It doesn't run

Еве неколку примери со цела реченица:

потврдна форма	одречна форма
I <b>do homework</b> after school.	I <b>don't do homework</b> after school.
We <b>play</b> outside every afternoon.	We <b>don't play</b> outside every afternoon.
They <b>have</b> lunch at school.	They <b>don't have</b> lunch at school.
She <b>watches</b> TV in the living room.	She <b>doesn't watch</b> TV in the living room.
He <b>has</b> breakfast at 8.	He <b>doesn't have</b> breakfast at 8.
She <b>gets</b> up at 7.	She <b>doesn't get up</b> at 7.

Вежба 1: Пополни, направи одречна форма од глаголот.

I go to school - I don't go to school

We have breakfast - We \_\_\_\_\_

They watch TV - They \_\_\_\_\_

She gets up - She \_\_\_\_\_

He plays - He \_\_\_\_\_

Вежба 2: Направи одречна форма од дадената реченица.

Пример:

They **have breakfast** at 7 o'clock.

They **don't have breakfast** at 7 o'clock.

1. I go to school at 8 o'clock.

I \_\_\_\_\_.

2. We play football every Sunday.

We \_\_\_\_\_.

3. They go to bed at 10 o'clock.

They \_\_\_\_\_.

4. David goes to bed at 10.

David \_\_\_\_\_.

5. Sarah has English lessons on Monday.

Sarah \_\_\_\_\_.

### Како прашуваме?

Со прашалното зборче DO или DOES . На мекдоснки овие зборчиња значат ДАЛИ. На глаголот (кога зборуваме за he, she, it) не му додаваме S, исто како во одречните реченици. Еве неколку примери:

They get up at 7. (потврдна реченица)

**Do** they get up at 7? (прашална реченица)

Дали тие се будат во 7?

Уште неколку примери:

потврдна реченица	прашална реченица
I play tennis every weekend.	<b>Do</b> I play tennis every weekend?
She goes to school by bus.	<b>Does</b> she go to school by bus?
My sisters have breakfast at school.	<b>Do</b> my sisters have breakfast at school?
Leo has guitar lessons every Friday.	<b>Does</b> Leo have guitar lessons every Friday?

Вежба 3: Од следните реченици направи прашлни. Следи ги примерите од табелата како помош.

1. My brother plays computer games.

\_\_\_\_\_ ?

2. They watch TV all day.

\_\_\_\_\_ ?

3. Panda bears eat plants.

\_\_\_\_\_ ?

4. James runs fast.

\_\_\_\_\_ ?

5. She makes pizza every weekend.

\_\_\_\_\_ ?

Како одговараме?

Yes, I do. / No, I don't.

Yes, we do. / No, we don't

Yes, you do. / No, you don't.

Yes, you do. / No, you don't.

Yes, she does. / No, she doesn't.

Yes, they do. / No, they don't.

Yes, he does. / No, he doesn't.

Следи ги линковите да вежбаш. Учењето може да биде забавно!

<https://www.eslgamesplus.com/present-simple-verbs-game/>

(игра- Играј ја играта со жабата, трета игра по ред. За секое движење -кликни на коцката горе лево во аголот, потоа со кликање одговарај на прашањата. За секој точен одговор се движиш напред. Освен оваа игра, пробај да ги играш и другите две)

<https://www.eslgamesplus.com/present-simple-tense-action-verbs-interactive-monkey-game/>

(Игра- по две зборчиња недостасуваат во секоја реченица, пронајди ги и влечи ги во празните полиња. Штом си сигурен дека реченицата е готова, кликни на копчето SUBMIT, за следното прашање кликни на копчето NEXT).

<https://www.youtube.com/watch?v=WvMsGrdxe84&pbjreload=10>

(видео- Сегашно време)

<https://www.youtube.com/watch?v=1vhL6JwJfbY&pbjreload=10>

(видео- прашална форма, сеегашно време)

<https://www.youtube.com/watch?v=9FnxQsOrUAc>

(видео- прашална форма, сегашно време)

<https://www.youtube.com/watch?v=Jz7BPcnqIXc&pbjreload=10>

(видео- одречна форма, сегашно време)

[https://www.youtube.com/watch?v=o\\_MiPIoIWxA&pbjreload=10](https://www.youtube.com/watch?v=o_MiPIoIWxA&pbjreload=10)

(видео- одречна форма, сегашно време)

[https://www.youtube.com/watch?v=o\\_MiPIoIWxA](https://www.youtube.com/watch?v=o_MiPIoIWxA)

Преглед на неделното планирање на часовите по англиски јазик за период од 27.04.2020 до 30.04.2020 год.

1. Обработка- одречна форма, сегашно време
2. Обработка- прашална форма, сегашно време
3. Вежби со граматиката, сегашно време

**ВАЖНО:** Се што работиш, секоја задача која ти е зададена а ти ја решаваш во тетратка или лист, сликај и прати ја како доказ за твојата работа на мојот меил:

[ajiram4@gmail.com](mailto:ajiram4@gmail.com)

Браво за твојот труд и продолжи да учиш, за поголем успех понатаму!